

1.000.000.000€

2.000.000.000€

3.000.000.000€

АЛАРМ 12

ВЕСЕЛА МАТЕМАТИКА



ПРЕД ИЗБОРИТЕ 2013 – ЗАДОЛЖУВАЊА:

За само три предизборни месеци, од декември 2012 до февруари 2013, Владата ни се задолжи **1.148.400.000€**. Дома се зајми **654.700.000€**, а кај Светска банка, Германска банка и Европската банка за обнова и развој се зајми **493.700.000€**.

За само три предизборни месеци Владата ги задолжи малолетните и полнолетните граѓани со по **574,20€**.



Со овие предизборни задолжувања, вкупниот долг на Владата се приближи до **три милијарди евра**! А општините? Нивниот долг беше и остана тајна.

ПО ИЗБОРИТЕ 2013 – ЗАДОЛЖУВАЊА, ПА РАЗДОЛЖУВАЊА И ПАК ЗАДОЛЖУВАЊА:

За само три постизборни месеци, од март до мај 2013, Владата најпрвин се зајми **140.000.000€**, па врати **100.600.000€**, па се зајми уште **133.000.000€**, па врати **2.000.000€**, па се зајми уште **37.000.000€**, па врати уште **57.000.000€**, па се зајми уште **57.900.000€**, па врати **33.800.000€**.

ПРЕД ИЗБОРИТЕ 2014 – ЗАДОЛЖУВАЊА:

Во јануари Владата се зајми **1.600.000€**, па се зајми уште **23.300.000€**, зашто требало да врати **3.500.000€**. Во февруари се зајми **42.300.000€**, зашто требало да врати **27.700.000€**. Во март се зајми **11.900.000€**, па во април се зајми уште **93.000.000€**, зашто требало да врати речиси **134.000.000€**. На 15 април се зајми **25.000.000€**, зашто на 16 април требало да врати



25.000.000€. И трет пат во истиот месец, на 29 април, Владата се зајми **46.400.000€**, зашто на 30 април требало да врати **32.500.000€**.

На 29 јануари Владата зеде заем од Светска банка во износ од **24.000.000\$**, а во февруари зеде заем од **36.400.000€** од Меѓународната банка за обнова и развој.

На крајот од февруари долгот на Владата изнесувал **две милијарди и 807 милиони евра** или **35,2%** од БДП. Долгот на општините беше и остана тајна.

ПО ИЗБОРИТЕ 2014 – ЗАДОЛЖУВАЊАТА ПРОДОЛЖУВААТ, НАДВОР И ДОМА:

На 6 мај Владата се зајми **101.000.000€**, зашто на 7 мај требало да врати **113.000.000€**, а на 20 мај се зајми **30.400.000€**, зашто на 21 мај требало да врати **25.000.000€**. За 5 јуни Владата најави задолжување од околу **84.000.000€** зашто требаше да врати речиси **85.000.000€**. Далеку е декември, а Премиерот најави дополнителни избори во септември!



Министерството на финансии вели дека заклучно со март нивото на задолженоста на Владата се искачило на **35,7%** од БДП. Мартовските податоци укажуваат дека внатрешната задолженост изнесувала **една милијарда и 587 милиони евра**, а надворешната задолженост достигна ниво од **една милијарда и 253 милиони евра**. Поединечно секој граѓанин на РМ должи по **1.420 евра**.

Во петте месеци годинава, Владата го задолжила секој полнолетен и малолетен граѓанин на РМ со уште по **187,45 евра**.



Европската комисија очекува задолженоста на Македонија да продолжи да расте. Од ланските **36%** од БДП, годинава се очекува задолженоста да се зголеми на **38,7%**, а догодина на **40,8%**. Каде е границата?

Каде се долговите на јавните претпријатија и на општините, праша ексгвернерот на Народна банка Петар Гошев и заклучи дека податоците не се транспарентни и дека станува збор за манипулација.

Како основа на ова негово тврдење можеме да го земеме примерот со кредитот од кинеската Ексим банка во износ од **580.000.000€** за изградба на автопатите Кичево – Охрид и Миладиновци – Штип. Овој долг ќе биде на Јавното претпријатие за државни патишта а не на Владата.

ОСВЕН ПАРИ, ВЛАСТА ДОЛЖИ И ОДГОВОРИ!



FOUNDATION
OPEN SOCIETY
MACEDONIA

ФОНДАЦИЈА
ОПШТЕСТВО
МАКЕДОНИЈА